

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 13.11.2020 година, донесе

ПРОГРАМА

за изградба и одржување на општински патишта и улици
во општина Кочани за 2021 година

I

Програмата за изградба и одржување на општински патишта и улици во општина Кочани за 2021 година е изработена врз основа на барањата и потребите на граѓаните и на реалните очекувања на можни финансиски средства од Агенцијата за државни патишта, од Буџетот на општина Кочани, од Светската Банка за обнова и развој и од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделство и рурален развој.

1. Планирани извори на средства за финансирање на активности
за изградба и одржување на општински патишта и улици

1.1. Годишни финансиски средства од Агенцијата за државни патишта -----	4.500.000
1.2. Сопствени средства на општина Кочани приберени по основ на наплата на надоместок за уредување на градежно земјиште и продажба на градежно земјиште -----	33.564.800
	Вкупно: 38.064.800

1.3. Преостанатите средства ќе бидат
обезбедени од други приходи на
општина Кочани и други нивоа на власт

2. Активности

2.1. Тековно и инвестиционо одржување на
општински патишта и улици

2.1.1. Крпење на ударни дупки и прекопи со асфалт -----	3.000.000
2.1.2. Набавка на вертикална сигнализација -----	100.000
2.1.3. Обележување на хоризонтална сигнализација -----	700.000
2.1.4. Успорувачи на брзина -----	400.000
Вкупно:	4.200.000

2.2. Зимско одржување на општински патишта и улици
Секоја година општина Кочани со спроведување на постапка за јавна набавка склучува договор со правно лице за зимско одржување на следниве општински патишта и улици со асфалтен коловоз:

1. АЗ - Горни Подлог-Долни Подлог-Мојанци-Грдовци-Прибачево-Оризари
2. АЗ – Тркање

3. Кочани од хотел Национал по ул.Крижевска, ул.Казанлук, ул.Јени Фоча до спој со АЗ

4. Кочани-с.Бели-с.Нивичани-с.Пантелеј-с.Рајчани

5. Кочани-Полаки (м.в.Крушка)

6. Делница од мост на река Масалница до базата на ГД „Гранит“

7. Влез од кај базата на Гранит по ул.,,1-ви Мај“ – ул.,,Ангел Донеv“

до амбуланта во с.Оризари продолжува по ул.Маршал Тито до излез од Оризари спој со ул.Теодосие Паунов и

8. ул.Гоце Делчев од м.в. Витоша до спој со ул.Тодосија Паунов и ул.Кеј на револуцијата од мостот кај мотел Дончо до подледен мост.

Чистењето на снежните наноси како и посипување со сол и песок ќе оди по редослед како што е наведено погоре,а поради малата ширина на коловозот,неизградените заштитни браници и големите успони на патните правци Кочани-Бели-Нивичани-Пантелеј-Рајчани и Кочани-Полаки истите ќе бидат чистени само во текот на денот.

Одржување на патниот правец Кочани-Мотел „Гратче“ ќе врши „Еуро хотел Гратче Дооел Кочани со своја механизација и работна рака,а општина Кочани спогодбено се обврзува да на своја сметка на „Еуро хотел Гратче“ Дооел Кочани му обезбеди сол и песок во зависност од потребите.

За зимско одржување на општинските патишта и улици се предвидуваат следниве активности:

2.2.1. Организација на зимска служба

за чистење на снег ----- 1.600.000

2.2.2. Зимско одржување на улици КЈП Водовод Кочани-- 600.000

2.2.3. Прочистување и зимско одржување на

пат за с.Главовица----- 150.000

2.3. Изградба, реконструкција и асфалтирање на улици

2.3.1. Изработка на проекти ----- 1.000.000

2.3.2. ревизија на проекти 300.000

2.3.3. Надзор над изведба----- 800.000

2.3.4. Асфалтирање на улици

- асфалтирање на Собирна улица 1 во централно
гратско подрачје – крак 1 Кочани и пристапна
улица во централно гратско подрачје----- 3.600.000

- асфалтирање на ул.Христијан Карпош-Оризари и
Крак на Маршал Тито во Г. Подлог----- 2.800.000

- асфалтирање и реконструкција на ул.Ване Грдовјански,
Крак на Македонска, Крак на кресенско Востание и
ул.529 сите во н.Усова Чешма-----6.000.000

- асфалтирање на ул.107 (Димитрија Лазаров),
ул.Митко Георгиев дел 1, ул.Никола Вапцаров
и ул.8ми Септември ----- 7.000.000

- изградба на Кружни текови на
ул.Теодосие Паунов и ул.Димитар Влахов и
ул.Павлина Велјанова ----- 12.000.000

- изградба и реконструкција на крак на ул.Роза
Петрова со паркинг, ул.Асном и ул.Иван Иванов
Балашо со паркинг, ул.Браќа Ставреви и
Крак од ул.4 Македонска ----- 9.000.000

- изградба и реконструкција на булевар на
Стево Теодосиевски и ул.Димитар Влахов-----10.000.000
- асфалтирање и реконструкција на улици во села----- 4.000.000

2.3.5. Пробивање и прочистување на патишта во

Ридско-планинскиот дел----- 1.800.000

2.3.6. Прочистување и тампонирање на полски патишта 3.000.000

2.3.7. Пробивање и тампонирање на улици ----- 4.500.000

2.3.8. Сопствено учество на Општината во

проекти финансирани од донации ----- 2.000.000

Се Вкупно: 70.150.000

Наведените улици во оваа точка се предвидени во планот на Програми за развој и истите ќе бидат финансирани од Буџетот на општина Кочани.

Наведените улици и локални патишта ќе отпочнат со градба во текот на 2021 год.

2.4. Изградба на општински патишта

2.4.1. Со проектот за Рехабилитација и подобрување на општинските патишта во Република С.Македонија, општина Кочани преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделство и рурален развој, доби решенија за финансиски средства и ги реализиравме во 2020 год. следните проекти:

1. Изградба на локален пат м.в.Крушка – м.в.Ајдар
2. Изградба на локален пат Крушка-Полаќи
3. Изградба на ул.Михајло Арсов с.Прибачево
4. Изградба на ул.Тоде Паунов с.Долни Подлог
5. Изградба на ул.Маршал Тито крак 4 с.Мојанци
6. Изградба на ул.Ангел Стојчев с.Тркање

Вкупно: 10.000.000

Очекуваме исплатата на овие проекти да бидат во текот 2021 година.

Општина Кочани аплицираше и доби кредит од светска банка во висина од 43.930.413 милиони денари кој дел се искористија во 2020 год. а дел ќе се искористат во 2021 год.:

1. Изградба на ул.Искра крак 1 исток 4.184.190
2. Изградба на ул.Кирил и Методиј крак 1;2 и 3 8.951.565

Вкупно: 13.135.755

Во тек е реализација на локален пат Добра Вода

кој очекуваме да биде завршен во 2020 год. а

исплатата да биде во 2021 год. ----- 15.300.000

Во текот на 2020 год. Општина Кочани аплицираше за финансиски средства во Министерство за транспорт и врски за реконструкција на следните улици:

1. Реконструкција на ул.Раде Кратовче ----- 8.158.203
2. Реконструкција на ул.Гошо Викентиев ----- 9.257.360
3. Реконструкција на ул.теодосие Паунов (лев крак) ----- 7.890.280

Очекуваме овие улици да се реконструираат во 2021 година.

Реализацијата и динамиката на спроведување на Програмата ќе зависи од приливот на финансиски средства од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделство и рурален развој, Агенцијата за државни патишта како и од приберените средства во Буџетот на општина Кочани по основ на наплата на надоместок за уредување на градежно земјиште и продажба на градежно неизградено земјиште.

Врз основа на напред кажаното и во зависност од приливот на финансиски средства можни се измени и дополнувања на активностите предвидени во Програмата.

II

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-2416/1
13.11.2020 година
Кочани

Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Томе Солевски